

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ДИПЛОМСКИ ТРУД

1. Дипломскиот труд може да се пријави доколку студентот освоил најмалку 200 кредити по сите основи (положени испити, извршена студентска пракса, завршени семинари/курсеви и сл.).
2. Дипломскиот труд се пријавува од наставно-научната област која се негува на Факултетот за електротехника и информациски технологии и се работи под надзор на ментор.
3. Студентот избира тема за изработка на дипломски труд и ментор под чие раководство ќе го работи во последниот семестар од студиите. Менторот задолжително е наставник избран на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје.
4. Во текот на една учебна година кај еден наставник може да се пријават најмногу 10 дипломски труда.
5. Студентот пополнува образец на пријава (во четири примерока, од кои на едниот примерок треба да има таксена марка од 50,00 ден.) која може да ја симне од веб страницата на Факултетот или да ја добие во Службата за студентски прашања.
6. Потпишаната и пополнета пријава од страна на студентот и менторот студентот ја заверува во студентската архива по што ја доставува во Службата за студентски прашања при што во индексот му се впишува дека пријавил дипломски труд, кај кој наставник/ментор и денот на пријавувањето. При пријавувањето на дипломскиот труд студентот уплаќа средства за 8 кредита.
7. Дипломскиот труд, во принцип, се пријавува и работи во текот на последниот семестар од студиите.
8. За студентите што при запишувањето на последниот (летен) семестар од студиите во учебната 2007/2008 година се стекнале со услови за пријавување на дипломски труд, се прави исклучок од точка 7 и пријавувањето е во април 2008 година.
9. Дипломскиот труд, студентот најрано може да го предаде во рок од 45 дена од денот на прифаќање на темата (датумот впишан во индекс).
10. Студентот, трудот го предава во три примерока напишан на хартија и еден примерок во електронска форма преку архивата на Факултетот до членовите на комисијата. Електронскиот примерок од дипломскиот труд се чува во Библиотеката на Факултетот.
11. При предавањето на изработениот дипломски труд студентот пополнува Барање за закажување на јавна одбрана (образец), во три примерока, а составен дел е и прегледот на положени испити со оценки и освоени кредити.
12. Продеканот за настава го доставува дипломскиот труд до комисијата за преглед и оценка која во рок од 5 работни дена дава извештај со оценка по што се закажува јавна одбрана пред комисијата определена со пријавата.
13. Дипломскиот труд, се брани најкасно во рок од 3 месеци од денот на положување на последниот испит.

Од Деканатот на ФЕИТ